



16 Makedonska brigada, 18
1000 Skopje, Republic of Macedonia
Tel: ++389(0)2/3287 024; 3287 149
Fax: ++389(0)2/3287 000
E-mail: info@makstil.com.mk
Web: www.makstil.com
MK 4030997338244

Врз основа на член 22, став 1 алинеа 16 и член 41 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11 и бр. 136/11) и член 20, 21 и 22 од Правилникот за лиценци за вршење енергетски дејности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 143/11, 78/13, 33/15 и бр.207/16), Акционерското друштво МАКСТИЛ –Скопје со седиште на ул. 16та Македонска Бригада бр. 18, Гази Баба, Скопје, го објавува следното

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Се известува јавноста дека АД „МАКСТИЛ“-Скопје на ден 27.02.2018 година достави Барање за издавање лиценца за трговија со електрична енергија до Регулаторна Комисија за енергетика на Република Македонија заверено со архивски број УП1 бр 12-10/18.

Назив на барателот:

Акционерско друштво Макстил – Скопје
Ул. 16та Македонска бригада бр 18, општина Гази Баба, Скопје.

Вид на енергетска дејност:

Трговија со електрична енергија.

Подрачје каде ќе се врши дејноста:

Дејноста ќе се врши во управната зграда на Челичарница со КП 2232, деловен објект бр 27 влез 1, спрат 2, канцеларија бр.203.

Опис на начинот, објектите и средствата за вршење на дејноста:

Енергетската дејност, трговија со електрична енергија , ќе ја вршиме преку склучување на договори за набавка и испорака на електрична енергија во земјата и странство, договори со операторите за пренос и дистрибуција и системски услуги, како и за сопствени потреби.

Времетраење на лиценцата:

Лиценцата е со времетраење од 10 (десет) години.

Начин и краен рок за доставување на предлози, мислења и сугестии во врска со Барањето за издавање на лиценца:

Заинтересираните физички и правни лица можат по писмен пат да достават до Регулаторна комисија мислења и предлози во врска со барањето во рок од 5 (пет) дена од денот на објавувањето на Известувањето за барањето во дневниот печат.

Адреса на Регулаторна комисија за енергетика на Република Македонија:

Ул. Македонија бр.25, палата Лазар Поп-Трајков, бти кат, 1000 Скопје, Република Македонија.

АД Макстил- Скопје
Иван Бановски, Генерален директор